

20160681950

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.4.2016 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1 Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 27/16 и 50/16) во членот 2 по став (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Поблиските критериуми од дел I мерка број 1-а. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година се следни:

- 1-а. Директни плаќања за откупена пченица од реколта 2015 од домашно производство
- Корисници на оваа подмерка се правни лица-откупувачи на пченица запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои извршиле откуп и исплата на пченица од реколта 2015 година од домашно производство врз основа на договори за откуп согласно член 32 од Законот за земјоделство и рурален развој склучени со земјоделски стопанства, -директните плаќања се однесуваат на реализираниот откуп на домашна меркантилна пченица заклучно со 31.12.2015 година; - Висината на директните плаќања изнесува 1,00 денари по килограм откупена пченица од домашно производство.

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5), (6), (7) и (8).

Член 2 Во членот

3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Спроведување на мерката 1-а. од член 2 став (3) од оваа уредба се врши врз основа на следните податоци:

- списоци доставени од правните лица-откупувачи на пченица за откупени и исплатени количини на пченица од реколта 2015 заклучно со 31.12.2015 година и
- склучени договори за откуп и/или договори за компензација, кантарски белешки и фактури за извршена исплата/компензација.“

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8),(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) стануваат ставови (4), (5), (6), (7),(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20).

Член 3 Во членот 4 во точка 1. зборовите „До 31 мај 2016 година“ се заменуваат со зборовите „До 30 јуни 2016 година“.

Во точката 4. алинеја 1 зборовите „до 30 април 2016 година“ се заменуваат со зборовите „до 16 мај 2016 година“.

Во точката 5 по бројот „1.17.“ се додаваат зборовите „и 1-а.“.

Член 4 Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3035/1
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.